

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

- Отварање, водење и затварање на трансакциски сметки и останати работи во платниот промет за правни лица

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
1	Отварање и затварање на трансакциски сметки (само во филијалите/експозитурите на банката)	
	Отварање на трансакциска сметка	Без надомест
	Итно отварање на трансакциска сметка	300 денари
	Затварање на трансакциска сметка	1.000 денари
	Отварање и затварање на сметки отворени за хуманитарни цели	Без надомест
2	Месечно водење на сметка според остварен долговен месечен промет * во долговен месечен промет влегува целокупниот промет без разлика дали е направен на шалтер или преку електронско банкарство	
	<i>со долговен промет 0 МКД</i>	без надомест
	<i>со долговен промет до 300.000 МКД</i>	200 денари
	<i>со долговен промет од 300.001 МКД до 500.000 МКД</i>	300 денари
	<i>со долговен промет од 500.001 до 1.000.000 МКД</i>	600 денари
	<i>со долговен промет над 1.000.000 МКД</i>	900 денари
	куќни совети и синдикални организации	100 денари
	Сметки отворени за хуманитарни цели	Без надомест
3	Изготвување и издавање на извод	
	Изготвување и издавање на извод на шалтер	10 денари
	Доставување на извод по е-маил на крај на ден	Без надомест
	Повторно издавање на извод (препис)	50 денари од извод
4	Останати работи во платниот промет	
	Прием и обработка на: - правосилно решение - налог за присилна наплата - акцептен налог - решение од др.органи овластени со закон	1.200 денари
	Пресметка на преостанат долг по решение	350 денари
	Блокада и деблокада на сметка по решение	500 денари
	Поднесување на задолжница за наплата (надомест кој го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	500 денари
	Повлекување на задолжница на барање на доверител (надомест кој го плаќа доверителот кој поднесува задолжница)	500 денари
	Издавање на копија од следните документи: - правосилно решение - налог за присилна наплата - акцептен налог - решение од др.органи овластени со закон - документ од досие на клиент - копија од налог за плаќање - други документи	350 денари
	Изработка на каматни листи	100 денари по каматен лист
	Изработка на периодичен извештај за движење на сметка до УЈП	Без надомест
	Изработка на картица на движење на сметка на барање на клиент (за период до 1 година)	350 денари
	Изработка на извештај за солвентност/бонитет за последните 6 месеци	350 денари
	Изработка на други извештаи	1.000 денари по извештај
	Изработка на дополнителна картичка за идентификација	50 денари

- Платен промет во земјата преку шалтер за правни лица

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Висина на тарифна ставка
1	Платен промет во готово	
	Уплата во готово од правни лица	-до 13:00 часот: без надомест -по 13:00 часот: 0,06% од износот, минимум 20 денари
	Уплата во готово од правни лица кои користат услугата "Транспорт на вредносни пратки"	Без надомест
	Надомест за корисници на услугата "Транспорт на вредносни пратки"	мин. 250 денари по собирна точка
	Уплата на ковани пари на трансакциска сметка	
	<i>за износ на кованици до 5.000 МКД</i>	Без надомест
	<i>за износ на кованици над 5.000 МКД</i>	4,00% од износот
	Исплата во готово од правни лица	0,35% од износот, минимум 50 денари
	Исплата на готовина на домашна финансиска институција	по договор или 0,10% од износот
	Исплата во готово од менувачници	Без надомест
	Исплата во кованици за правни лица	0,50% од износот
	Исплата во кованици за банки и финансиски институции	0,50% од износот
	Замена на оштетени ефективни средства (денарски и девизни)	5% од износот или мин. 50 МКД *провизијата за девизни средства се наплаќа во денари по среден курс на НБРСМ
2	Безготовински платен промет	
	Трансакции извршени преку МИПС	
	<i>по налог за износ до 4.999.999 денари</i>	300 денари
	<i>по налог за износ еднаков и над 5.000.000 денари</i>	0,009% од износот
	<i>збилен налог ПП 53</i>	80 денари од поединечна трансакција
	Трансакции извршени преку КИБС	
	<i>по налог</i>	45 денари
	<i>збилен налог ПП 53</i>	15 денари од поединечна трансакција
	Интерни плаќања	
	<i>по налог</i>	30 денари
	<i>збилен налог ПП 53</i>	2 денари од поединечна трансакција
	<i>Трансакции со Бизнис дебитни картички</i>	Без провизија

- Платен промет во земјата преку електронско и мобилно банкарство за правни лица

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Редовна тарифа
1	Безготовински платен промет	
	Трансакции извршени преку МИПС	
	<i>по налог за износ до 4.999.999 денари</i>	100 денари
	<i>по налог за износ еднаков и над 5.000.000 денари</i>	0,009% од износот

	збирен налог ПП 53	60 денари од поединечна трансакција
	Трансакции извршени преку КИБС	
	по налог	25 денари
	збирен налог ПП 53	12 денари од поединечна трансакција
	Интерни плаќања	
	по налог	10 денари
	збирен налог ПП 53	0 денари од поединечна трансакција
2	Надомест и провизии за користење на електронски сервиси во платен промет	
	Еден УСБ токен (еден корисник) со рок на важење од 3 години	1.500 денари
	Издавање на нов УСБ токен (по истекување на рокот на важење од 3 години)	1.500 денари
	Нов УСБ токен поради губење, укинување на овластувањата, неовластени пристапи и сл.	1.500 денари
	Поврзување на надворешен токен	500 денари
	Месечно одржување по клиент (фирма)	90 денари

- **Платен промет во земјата преку шалтерите на Пошта за правни лица**

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Редовна тарифа
1	Платен промет во готово преку АД Пошта	
	Уплата во готово на дневен промет на трансакциска сметка на правни лица во Халкбанк	0,2% од износот, минимум 20 денари
2	Безготовински платен промет	
	Трансакции извршени преку МИПС	
	по налог	300 денари
	збирен налог ПП 53	300 денари од поединечна трансакција
	Трансакции извршени преку КИБС	
	по налог	80 денари
	збирен налог ПП 53	30 денари од поединечна трансакција
	Интерни плаќања	
	по налог	30 денари
	збирен налог ПП 53	5 денари од поединечна трансакција

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

Број на тарифна ставка	Вид на услуги	Редовна тарифа
1	Дознаки од странство за правни лица резиденти и нерезиденти (прилив)	
	прилив во корист на домашни правни лица	мин 0,09% 500,00 ден.
	прилив во корист на странски правни лица	мин 0,09% 500,00 ден.
	прилив од правно лице (резидент или нерезидент) во банката	мин 0,07% 500,00 ден.
	Дознаки од странство (девизни приливи) на домашни и странски правни лица дозначени од клиенти на ХАЛКБАНК Турција и Халкбанк АД Србија	Без надомест
2	Дознаки во странство на правни лица резиденти и нерезиденти (одлив)	

	Дознаки со купени девизи на девизен Пазар	0,25% мин 600,00 ден.
	Дознаки на домашни и странски правни лица дозначени на клиенти на ХАЛКБАНК Турција и Халкбанк АД Србија	0,05% мин 100,00 ден.
	дознаки од сопствен девизен прилив	0,15% мин 600,00 ден.
	измена на инструкции за дознака	800,00 ден + реални трошоци;
	трошоци за свифт	350,00 ден
	дознаки во корист на правно или физичко лице во банката	од 0,1% мин 600,00 ден.
	Надомест за дознаки MT103 испратени директно до коресподентна банка (со MT202c)	400 МКД
3	Уплата на ефектива на правни лица	
	уплата на ефектива на правни лица согласно Важечки порописи, уплата на нерезиденти и враќање на претходно подигнати средства од резидент	0,4% најмалку 500,00 ден
4	Исплата во ефектива-резиденти и нерезиденти (и налози ПП 30 од нерезиденти)	
	исплата во ефектива на странски валути од нерезиденти правни лица	0,5%, најмалку 600,00 ден.
	исплата во ефектива на денари од нерезиденти правни лица	0,2%, најмалку 600,00 ден.
	конверзија денари од девизна сметка на нерезиденти според важечки курс	без надомест
	исплата на ефектива за службен пат во странство и експлоатациони трошоци	0,5%, најмалку 800,00 ден
	исплата на ефективни странски пари на овластени менувачи	0,2%, најмалку 800,00 ден
	исплата на ефектива од сметка на домашна банка	0-0,7% најмалку 500,00 ден